



**МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА  
МЕЃУ  
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВОЈ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ  
И  
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЕНЕРГЕТИКА,  
РУДАРСТВО И МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

Бр. Nr. 02-1061/1  
28.01 2026 год, VIII  
Скопје-Шкуп

Овој Меморандум за соработка („Меморандум“) е склучен меѓу Програмата за развој на Обединетите нации („УНДП“), помошен орган на Обединетите нации и меѓународна организација основана од нејзините земји-членки со седиште во Њујорк, Њујорк (САД), и Министерство за енергетика, рударство и минерални сировини на Република Северна Македонија („Министерството“). Во понатамошниот текст, УНДП и Министерството поединечно се именуваат како „Страна“, а заедно како „Страни“;

**СО ОГЛЕД НА ТОА ШТО** УНДП во многу аспекти функционира како оперативна гранка на Обединетите нации на ниво на земја и меѓу другото, работи со партнери од голем број земји на унапредување на одржливиот развој, искоренување на сиромаштијата, унапредување на положбата на жените, доброто владеење и владеењето на правото;

**СО ОГЛЕД НА ТОА ШТО** УНДП, претставена преку Канцеларијата на УНДП во Северна Македонија, изразува интерес за унапредување на развојните активности во енергетскиот сектор, во согласност со националните приоритети и Програмскиот документ на УНДП за Република Северна Македонија (2026–2030), притоа промовирајќи транспарентност, добро управување и инклузивен јавен дијалог со цел да се обезбеди широко вклучување на засегнатите страни во процесите на донесување одлуки поврзани со енергетиката;

**СО ОГЛЕД НА ТОА ШТО** Страните делат слична мисија и сакаат да соработуваат во областите од заеднички интерес за да ја зголемат ефективноста на своите развојни напори;

**ЗАТОА СЕГА**, Страните ја изразуваат својата намера за соработка на следниов начин:

## **Член 1**

### **Цел и опфат**

Целта на овој Меморандум е да понуди рамка за неексклузивна соработка и да ја олесни и зајакне соработката меѓу Страните од заеднички интерес наведени во Член 2 подолу.

## **Член 2**

### **Области на соработка**

Страните утврдија дека простор за соработка има во долунаведените активности, при што секоја Страна работи според своите мандати, уредби, правила, политики и процедури:

- i) соработка во развојот на енергетскиот сектор, минералните ресурси и рударството, со цел поттикнување на одржлив економски раст, зајакнување на националната енергетска независност и отпорност, како и унапредување на праведна и инклузивна енергетска транзиција;
- ii) придонес кон намалување на штетните и стакленички гасови, преку промовирање и поддршка на дизајнирање и спроведување механизми и мерки насочени кон подобрување на енергетската ефикасност и зголемување на примената на обновливи извори на енергија во индивидуални домаќинства, станбени објекти, јавни објекти, како и јавни и приватни компании и објекти;
- iii) соработка во изработка, усогласување и спроведување на национални стратегии, акциски планови, законодавство и други политики и стратешки рамки поврзани со енергетиката, енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија;
- iv) зајакнување на институционалните, техничките и човечките капацитети преку активности за градење капацитети со цел унапредување на ефективното креирање политики, нивно спроведување и управување во енергетскиот сектор;
- v) заедничка организација на национални, регионални или глобални настани, форуми и други иницијативи за промоција на активности во областа на енергетиката и одржливиот развој;

- vi) промоција на Целите за одржлив развој (ЦОР), особено ЦОР 7, и поддршка на проекти и активности кои го забрзуваат воведувањето на одржливи и чисти енергетски решенија; и
- vii) унапредување на транспарентноста во процесите поврзани со енергетиката и поттикнување инклузивен јавен дијалог, со посебно внимание на младите, жените и ранливите групи на граѓани.

### **Член 3**

#### **Консултации и размена на информации**

3.1 Страните редовно ќе се информираат и меѓусебно ќе се консултираат за прашања од заеднички интерес кои, според нив, може да доведат до меѓусебна соработка.

3.2 Консултациите и размената на информации и документи според овој Меморандум нема да бидат во спротивност со договорите кои можеби ќе треба да се склучат за да се заштити доверливоста и степенот на тајност на одредени документи и податоци. Тие договори ќе важат и по прекинувањето на овој Меморандум и на сите договори потпишани од Страните во рамките на оваа соработка.

3.3 Страните ќе свикуваат состаноци во соодветни временски интервали за да го разгледаат напредокот на активностите што се спроведуваат според овој Меморандум и за да ги испланираат идните активности.

3.4 Секоја од Страните може да покани набљудувачи од другата Страна на состаноците или конференциите свикани од нив или под нивно покровителство кои, според мислењето на која било од Страните, може да се од интерес за другата Страна. Поканите подлежат на постапките што важат за вакви состаноци или конференции.

### **Член 4**

#### **Видливост**

Страните потврдуваат дека е важно да се обезбеди видливост за нивната соработка според овој Меморандум и затоа се согласни секогаш да укажат на улогата и придонесот на секоја Страна во севкупната документација со која јавноста ќе биде информирана за активностите опфатени со овој Меморандум. Страните се согласни да го користат името и амблемот на секоја Страна во согласност со прописите и политиките на секоја Страна и со претходно писмено одобрување од секоја Страна.

**Член 5**  
**Времетраење, престанок, обновување, измена и дополнување**

5.1. Предложената соработка според овој Меморандум е неексклузивна и има почетно времетраење од *четири* години по Датумот на влегување во сила дефиниран во член 10 („Влегување во сила“), но може да биде прекината порано од која било Страна со писмено известување доставено два (2) месеца претходно до другата Страна. Страните може на писмено да се согласат да го продолжат овој Меморандум за последователни двогодишни периоди според истите правила и услови.

5.2. Раскинувањето на овој Меморандум нема да влијае врз ниеден друг договор поврзан со предметот на овој Меморандум, кој, освен ако не истече или не се раскине, и натаму ќе ги уредува односите меѓу Страните во согласност со условите во него.

5.3. Овој Меморандум може да се измени само со меѓусебен писмен договор на Страните, потпишан од нивните уредно назначени претставници.

**Член 6**  
**Известувања**

Секое известување или барање што треба или се дозволува да се даде или да се упати според овој Меморандум мора биде во писмена форма. Се смета дека известувањето или барањето е уредно дадено или упатено кога ќе биде доставено на рака, преку препорачана пошта и/или на официјална (службена) мејл адреса наведена подолу.

|          |   |
|----------|---|
| За УНДП: | Армен Григорјан<br>ул. „Јордан Хаџи Константинов – Џинот“, бр. 23<br>1000 Скопје<br>Мејл адреса: registry.mk@undp.org |
|----------|---|

|                    |   |
|--------------------|---|
| За Министерството: | Сања Божиновска<br>ул. Македонија бр. 27<br>1000 Скопје<br>Мејл адреса: cabinet@energy.gov.mk |
|--------------------|---|

## Член 7

### Законски одредби за спроведување на Меморандум

7.1 Освен ако не е спротивно наведено во овој Меморандум, (а) овој Меморандум е израз на намера и не претставува законски обврзувачки документ; (б) ништо во овој документ не се толкува како создавање законски обврзувачка обврска, финансиска или поинаква; (в) ништо во овој документ не се толкува како заедничко вложување и ниедна Страна не е застапник, претставник или партнер на другата Страна; (г) сите активности на УНДП предвидени со овој документ се предмет на достапни финансиски средства; (д) сите средства примени од УНДП ќе бидат искористени и сите активности на УНДП предвидени со овој Меморандум ќе бидат спроведени во согласност со проектните документи договорени меѓу УНДП и владата/ите опфатена/и со програмата, при што активностите ќе се спроведуваат во согласност со важечките регулативи, правила, политики и процедури на УНДП; и (ѓ) секоја Страна е одговорна за своите постапки и пропусти, како и за сите свои вработени, изведувачи и подизведувачи поврзани со овој Меморандум и со неговото спроведување.

7.2 Доколку Страните сакаат да создадат законски или финансиски обврски кои се поврзани со, или произлегуваат од, каква било активност предвидена во овој Меморандум, пред да се преземе таа активност, Страните ќе склучат посебен договор за неа.

7.3. Доколку е соодветно и доколку тоа го налагаат околностите, Страните ќе се консултираат меѓусебно за прашања што се однесуваат на интелектуалната сопственост и правата што произлегуваат од неа, вклучувајќи ја и потребата од склучување на одделни договори за уредување на овие права и прашања.

7.4. Министерството изјавува дека располага со сите потребни овластувања, авторитет и работоспособност за склучување на овој Меморандум и за исполнување на обврските што произлегуваат од него.

7.5 Во случај на неусогласеност меѓу некоја одредба од овој член 7 и некоја одредба од друг член во Меморандум, ќе преовлада овој член 7.

**Член 8**  
**Решавање на спорови**

Секој спор меѓу УНДП и Министерството во врска со овој Меморандум ќе се решава спогодбено преку директно преговарање меѓу Страните.

**Член 9**  
**Привилегии и имунитети**

Ништо овде или во врска со овој Меморандум не се смета за откажување, изречно или имплицитно, од привилегиите и имунитетите на Обединетите нации, каде спаѓаат и помошните органи на ОН.

**Член 10**  
**Влегување во сила**

Овој МЕМОРАНДУМ ќе влезе во сила на датумот на кој ќе биде уредно потпишан од двете Страни („Датум на влегување во сила“).

**ВО ПОТВРДА НА ШТО**, уредно овластените претставници на Страните ги ставаат своите потписи подолу.

**ЗА УНДП:**



Армен Григорјан  
име

Постојан претставник на УНДП

титула

28.01.2026  
датум

**ЗА МИНИСТЕРСТВОТО:**



Сања Божиновска  
име

Министер за енергетика,  
рударство и минерални сировини  
титула

28.01.2026  
датум